



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 888-3 291-2

Понеделник, 4 ноември 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 46

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 0,75 динари. — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дина. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошта Факс 226 — Телефони: централа 50-831, 50-832, 50-833 и 50-834; Служба за претплата 61-732. Продавна служба 51-671

518.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1967 ГОДИНА

Се прогласува Законот за завршната сметка на сојузниот буџет за 1967 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 30 октомври 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 29 октомври 1968 година.

ПР бр. 714

31 октомври 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентине Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1967 ГОДИНА

Член 1

Во 1967 година остварените приходи и потрошените средства изнесуваат, и тоа:

Вкупниот износ на остварените приходи по билансот на буџетот —	Динари
Вкупниот износ на потрошените средства според распоредот на приходите по билансот на буџетот	9.978.795.352,85
	9.979.951.011,04

Дефицит — — — 1.155.658,19

Член 2

Дефицитот од членот 1 на овој закон во износ од 1.155.658,19 динари ќе се покрие во смисла на членот 96 став 2 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67 и 54/67) од резервниот фонд на федерацијата.

Член 3

Средствата во износ од 12.041.151,61 динар што се наоѓаат на жиро-сметката на сојузниот буџет, а се остварени од такси што се плаќаат за странски друмски возила во 1967 година до денот на престанокот на важењето на Основниот закон за претпријатијата за патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/65 и 56/65), ќе се распоредат на републиките според одредбите на членот 61д од Основниот закон за јавните патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/65 и 7/67).

Ако по престанокот на важењето на Основниот закон за претпријатијата за патишта на одделни републики е распоредуван приход од такси што се плаќаат за странски друмски возила според одредбите на членот 61д од Основниот закон за јавните патишта, на тие републики ќе им се распореди разликата до износот што им принаѓа според таа одредба.

Прегледот на предвидените и остварените приходи и прегледот на извршувањето на општиот распоред на приходите се наоѓаат во билансот на сојузниот буџет за 1967 година, кој гласи:

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ ОД СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ

I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ

Форма на приходи	Потформа на приходи	Вид приходи	Реден број	Предвидено по буџетот	Предвидено по ребалансот на буџетот и по дополнителните измени	Остварено	
1	2	3	4	5	6	7	
I. ПРЕДВИДЕНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ							
Вид 1. Придонеси							
11		Придонес од личниот доход од работен однос	001 и 002	2.494.000.000	2.550.000.000	2.541.868.401,90	
12		Придонес од личниот доход од земјоделска дејност	003	280.000.000	280.000.000	227.442.340,03	
Вкупно видот 1. Придонеси (001 до 003)				012	2.774.000.000	2.830.000.000	2.769.310.741,93

1	2	3	4	5	6	7
		Вид 2. Даноци				
21	211	Данок на промет на стоки на на мало	013	4.083,000.000	4.090,000.000	4.023,070.246,80
	212	Данок на надоместоци за услуги	014	730,000.000	730,000.000	754,871.928
		Вкупно видот 2. Даноци (013 до 014)	023	4.813,000.000	4.820,000.000	4.777,942.174,80
		Вид 3. Такси				
34		Конзуларни такси	027	18,000.000	18,000.000	20,872.935,16
35		Царински такси	028	19,000.000	19,000.000	18,377.070,40
		Вкупно видот 3. Такси (027 до 028)	030	37,000.000	37,000.000	39,250.005,56
		Вид 4. Царини				
41		Царини	031	2.130,000.000	2.230,000.000	2.331,184.869,60
		Вкупно видот 4. Царини (031)	031	2.130,000.000	2.230,000.000	2.331,184.869,60
		Вид 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи				
61		Приходи на сојузните органи	035	1,000.000	1,500.000	1,595.513,12
63		Други приходи	037	30,000.000	29,500.000	27,512.047,84
		Вкупно видот 6. Приходи на сојузните органи и други разни приходи (035 до 037)	038	31,000.000	31,000.000	29,107.560,96
		Пренесени средства од стопанските резерви на федерацијата врз основа на одлуката на Сојузната скупштина		—	12,000.000	12,000.000
		Пренесени средства од стопанските резерви на федерацијата врз основа на одлуката на Сојузната скупштина		—	—	20,000.000
		ВКУПНО ПРИХОДИТЕ ЗА РАСПОРЕД (видот 1 до 6)	049	9.785,000.000	9.960,000.000	9.978,795.352,85

II. РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

1	2	3	4	5	6	7
		Основна намена 02. Научна и културно-просветна дејност				
02-2	02-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	066	27,750.000	27,905.889	27,533.617,81
		Вкупно основната намена 02 (066)	067	27,750.000	27,905.889	27,533.617,81
		Основна намена 03. Социјални грижи				
03-2	03-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	070	487,780.000	487,780.000	503,104.759,49
		Вкупно основната намена 03 (070)	071	487,780.000	487,780.000	503,104.759,49
		Основна намена 04. Здравствена заштита				
04-2	04-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	074	74,630.000	74,630.000	103,899.866,74
		Вкупно основната намена 04 (074)	075	74,630.000	74,630.000	103,899.866,74

1	2	3	4	5	6	7
		Основна намена 06. Работа на државните органи				
06-2	06-2-1	Средства распоредени во определен износ за редовната дејност	080	303,857.080	328,681.729	328,669.696,61
	06-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	081	82,352.920	91,704.746,50	89,035.332,82
		Вкупно основната намена 06 (080 до 081)	082	386,210.000	420,386.475,50	417,705.029,43
		Основна намена 07. Народна одбрана				
07-2		Средства распоредени во определен износ	083	5.381,000.000	5.381,739.500	5.381,739.500
		Вкупно основната намена 07 (083)		5.381,000.000	5.381,739.500	5.381,739.500
		Основна намена 09. Општи дополнителни средства на потесните општествено-политички заедници				
09-2		Средства распоредени во определен износ	090	872,000.000	872,000.000	872,000.000
		Вкупно основната намена 09 (090)	091	872,000.000	872,000.000	872,000.000
		Основна намена 10. Наменски дополнителни средства на потесните општествено-политички заедници, органи, установи и организации				
10-2		Средства распоредени во определен износ	093	880,590.000	880,590.000	880,590.000
		Вкупно основната намена 10 (093)	094	880,590.000	880,590.000	880,590.000
		Основна намена 12. Дејност на општествено-политичките организации и здруженијата на граѓани				
12-2		Средства распоредени во определен износ	099	19,600.000	19,600.000	19,600.000
		Вкупно основната намена 12 (099)	100	19,600.000	19,600.000	19,600.000
		Основна намена 13. Нестопански инвестиции				
13-2-21		Средства распоредени во определен износ за текушти вложувања	102	54,880.000	54,880.000	54,880.000
		Вкупно основната намена 13 (102)	104	54,880.000	54,880.000	54,880.000
		Основна намена 14. Интервенции во стопанството				
14-2		Средства распоредени во определен износ	106	858,410.000	870,178.000	833,165.363,62
		Вкупно основната намена 14 (106)	107	858,410.000	870,178.000	833,165.363,62
		Основна намена 15. Издвојувања во резервниот фонд и за посебна буџетска резерва				
15-2		Средства распоредени во определен износ	109	128,000.000	291,000.000	291,000.000
		Вкупно основната намена 15 (109)	109	128,000.000	291,000.000	291,000.000
		Основна намена 16. Буџетски обврски од поранешните години				
16-2		Средства распоредени во определен износ	111	237,760.000	235,821.000	235,062.611,56
		Вкупно основната намена 16 (111)	111	237,760.000	235,821.000	235,062.611,56

1	2	3	4	5	6	7
		Основна намена 18. Нераспоредени приходи (текушта бюджетска резерва)				
18-2		Средства распоредени во определен износ	115	101,560.000	70,794.072,50	68,856.623,81
		Вкупно основната намена 18 (115)	115	101,560.000	70,794.072,50	68,856.623,81
		Основна намена 19. Посебни намени според сојузниот буџет				
19-2		Средства распоредени во определен износ	116	274,830.000	272,695.063	270,813.638,58
		Вкупно основната намена 19 (116)	116	274,830.000	272,695.063	270,813.638,58
		ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА				
		За зголемување на СР Босна и Херцеговина и на СР Србија за Автономна Покраина Косово и Метохија на општите дополнителни средства		—	—	20,000.000
		ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИТЕ ПРИХОДИ И ВКУПНО ПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА СПОРЕД РАСПОРЕДОТ				
		(основни намени 01 до 19 и од стопанските резерви)	119	9.785.000.000	9.960.000.000	9.979.951.011,04
		III. ОСТВАРЕН ДЕФИЦИТ СПОРЕД ЗАВРШНАТА СМЕТКА				
		Остварен дефицит според завршната сметка	125	—	—	1,155.658,19
		V. ПОКРИТИЕ НА ДЕФИЦИТОТ				
		Од резервниот фонд				1,155.658,19

Член 5

Распоредот на приходите на сојузниот буџет за 1967 година и потрошкот на средствата по носители, корисници и поблиски намени, во рамките на прегледот за извршувањето на билансниот дел од сојузниот буџет од членот 4 на овој закон, искажан е во посебниот дел на завршната сметка на сојузниот буџет за 1967 година, кој е посебно отпечатен и е составен дел на овој закон.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

519.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за сојузниот буџет за 1968 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 30 октомври 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 29 октомври 1968 година

ПР. бр. 713

31 октомври 1968 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА****Член 1**

Во Законот за сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67 и 30/68) членот 1 се менува и гласи:

„Сојузниот буџет за 1968 година содржи:
приход од — — — Динари 10.733.070.000
распоредени приходи од Динари 10.584.304.000
резервен фонд од — — Динари 148.766.000.“

Член 2

Во членот 20, во Билансот на приходите и на општиот распоред на приходите на сојузниот буџет за 1968 година, се вршат следните измени:

1) во ставката Вид 1. Придонеси, во потформата на приходи 111 — придонес од личниот доход од работен однос, изнесува: „2.199.420.000“ се заменува со износот: „2.340.000.000“, а во потформата на приходи 121 — придонес од личниот доход од земјо-

делска дејност, износот: „320,000.000“ — со износот: „250,000.000“;

2) во ставката Вид 2. Даноци, во потформата на приходи 211 — данок на промет на стоки на мало, износот: „4,400,000.000“ се заменува со износот: „4,600,000.000“, а во потформата на приходи 212 — данок на надоместоци за услуги, износот: „790,000.000“ — со износот: „889,500.000“;

3) во ставката Вид 4. Царини, во формата на приходи 41 — Царини, износот: „2,456,100.000“ се заменува со износот: „2,535,270.000“;

4) во ставката Основна намена 03. Културно-просветна дејност во распоредната подгрупа 03-2-2 — за посебни намени (освен за инвестиции), износот: „15,689.000“ се заменува со износот: „15,360.000“;

5) во ставката Основна намена 07. Работа на државните органи, во распоредната подгрупа 07-2-1 — за редовна дејност, износот: „359,753.940“ се заменува со износот: „359,157.940“; во распоредната подгрупа 07-2-2 — за посебни намени (освен за инвестиции), износот: „116,440.840“ — со износот: „122,689.840“, а во распоредната подгрупа 07-2-3 — за намени што не можат да се распоредат по другите основни намени, износот: „131,375.220“ — со износот: „128,880.220“;

6) во ставката Основна намена 08. Народна одбрана, во распоредната група 08-2 — Средства распоредени во определен износ, износот: „6,006,000.000“ се заменува со износот: „6,406,000.000“;

7) во ставката Основна намена 10. Наменски дополнителни средства на други општествено-политички заедници, органи и организации, во распоредната група 10-2 — Средства распоредени во определен износ, износот: „884,670.000“ се заменува со износот: „891,670.000“;

8) во ставката Основна намена 14. Нестопански инвестиции, во распоредната подгрупа 14-2-21 — за текушти вложувања, износот: „37,680.000“ се заменува со износот: „39,680.000“;

9) во ставката Основна намена 16. Интервенции во стопанството, во распоредната подгрупа 16-2-21 — за текушти вложувања, износот: „691,060.000“ се заменува со износот: „709,060.000“;

10) во ставката Основна намена 17. Буџетски обврски од поранешните години, во распоредната група 17-2 — Средства распоредени во определен износ, износот: „280,673.000“ се заменува со износот: „301,328.000“;

11) во ставката Основна намена 18. Издвојувања во резервниот фонд, во распоредната група 18-2 — Средства распоредени во определен износ, износот: „160,000.000“ се заменува со износот: „148,766.000“;

12) во ставката Основна намена 19. Нераспоредени приходи (текушта буџетска резерва), во распоредната група 19-2 — Средства распоредени во определен износ, износот: „26,679.000“ се заменува со износот: „36,679.000“.

Член 3

Во посебниот дел на сојузниот буџет за 1968 година се вршат следните измени:

1) во разделот 4 — Сојузен извршен совет:

а) во главата 1 — Сојузен извршен совет, во позицијата 13 (07-2-2) За посебни намени, износот: „4,942.130“ се заменува со износот: „11,792.130“, а во позицијата 16 (14-2-21) За набавка на опрема, износот: 6,532.700 — со износот: „8,532.700“;

б) во главата 2 — Служба на обезбедувањето во зградите на сојузните органи, во позицијата 18 (07-2-2) За посебни намени, износот: „232.620“ се заменува со износот: „142.620“;

2) во разделот 10 — Државен секретаријат за надворешни работи, во позицијата 35 (07-2-1) За редовна дејност, износот: „155,687.970“ се заменува со износот: „155,950.701“; во позицијата 38 (07-2-2) Членски влогови, износот: „7,681.000“ — со износот:

„7,276.000“, а во позицијата 39 (07-2-3) За определени потреби, износот: „2,745.000“ — со износот: „1,250.000“;

3) во разделот 11 — Државен секретаријат за народна одбрана, глава 1 — Секретаријат, во позицијата 42 (08-2) За редовна дејност, износот: „5,961,195.000“ се заменува со износот: „6,361,195.000“;

4) во разделот 20 — Сојузен совет за образование и култура:

а) во главата 1 — Совет, во позицијата 98 (03-2-2) Заштита на спомениците на културата во странство, износот: „29.000“ се брише;

б) во главата 2 — Постојано претставништво на СФРЈ во UNESCO, во позицијата 107 (07-2-1) За редовна дејност, износот: „496.000“ се заменува со износот: „233.269“;

5) во разделот 28 — Сојузен завод за меѓународна техничка соработка, во позицијата 147 (07-2-3) За меѓународна техничка соработка, износот: „23,000.000“ се заменува со износот: „22,000.000“;

6) во разделот 31 — Сојузен хидрометеоролошки завод, во позицијата 154 (07-2-2) Членарина на Свеската метеоролошка организација, износот: „291.550“ се заменува со износот: „185.550“;

7) во разделот 34 — Сојузна комисија за културни врски со странство, во позицијата 164 (03-2-2) За културна соработка со странство, износот: „5,180.000“ се заменува со износот: „4,880.000“;

8) во разделот 47 — Секретаријат за сојузен буџет и општи работи, во позицијата 209 (10-2) Дополнителни средства на Социјалистичка Република Црна Гора за потребите на инвалидското и пензииското осигурување, износот: „39,000.000“ се заменува со износот: „46,000.000“; во позицијата 215 (17-2) Обврски по внатрешни заеми, износот: „98,290.000“ — со износот: „81,545.000“; во позицијата 216 (17-2) Обврски на државата по странски заеми и за национализиран странски имот, износот: „53,720.000“ — со износот: „48,720.000“; во позицијата 217 (18-2) Издвојувања во резервниот фонд на федерацијата, износот: „160,000.000“ — со износот: „148,766.000“, а во позицијата 218 (19-2) Текушта буџетска резерва, износот: „24,726.100“ — со износот: „34,726.100“;

9) во разделот 49 — Биро за претставки и оплаки, во позицијата 221 (07-2-1) За редовна дејност, износот: „398.740“ се заменува со износот: „387.740“;

10) во разделот 53 — Управа на зградите на сојузните органи на Нов Белград, во позицијата 228 (07-2-1) За редовна дејност, износот: „6,031.360“ се заменува со износот: „5,446.360“.

Член 4

Во посебниот дел на сојузниот буџет за 1968 година се вршат следните дополнења:

1) во разделот 13 — Сојузен секретаријат за стопанство во позицијата: „74 (16-2-21) Регреси на претпријатијата за пренос на електрична енергија“ се додава нова позиција, која гласи: „74а (16-2-21) Регрес на каматата за заликите на жита и брашно на мелничките претпријатија... 18,000.000“;

2) во разделот 47 — Секретаријат за сојузен буџет и општи работи во позицијата: „216 (17-2) Обврски на државата по странски заеми и за национализиран странски имот“ се додава нова позиција, која гласи: „216а (17-2) За покривање на ненамирните обврски на федерацијата... 42,400.000“.

Член 5

За износите со кои во членот 2 од овој закон се зголемуваат односно намалуваат формите на приходите, а се зголемуваат односно намалуваат основните намени во општиот распоред на приходите на сојузниот буџет за 1968 година, се зголемуваат вкупните износи на формите на приходите, вкупните приходи на сојузниот буџет за распоред и се зголемуваат односно намалуваат вкупните износи на основните намени на соодветните распоредни групи како и вкупно распоредените приходи.

За износите со кои во чл. 3 и 4 од овој закон се зголемуваат односно намалуваат износите на односните позиции и за износите од новите позиции, се зголемуваат односно се намалуваат вкупните износи на соодветните основни намени и раздели.

Член 6

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

520.

Врз основа на членот 177 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 94 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 25 септември 1968 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 29 октомври 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СЛУЖБИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

I. Основни одредби

1. Стручните и другите работи за потребите на Сојузната скупштина, нејзините тела и сојузните пратеници, ги вршат Службите на Сојузната скупштина утврдени со оваа одлука.

2. Службите на Сојузната скупштина ги вршат работите што се однесуваат на: приготвување и организирање на седниците на Сојузната скупштина и нејзините тела, обезбедување и давање стручни мислења во врска со работата на скупштинските тела, приготвување програми на работата на скупштинските тела и извршување на тие програми, обезбедување и приготвување на документациони и други материјали и податоци, информирање за работата на Сојузната скупштина и нејзините тела, извршување на заклучоците на скупштинските тела и приготвување предлози на акти што ги донесува Сојузната скупштина кога надлежното тело на Сојузната скупштина тоа ќе го определи, како и на обезбедување други услови потребни за работата на Сојузната скупштина, нејзините тела и сојузните пратеници.

Стручните служби се должни да им овозможат на пратениците вршење на нивните пратенички функции со стручна соработка и со вршење на административно-техничките работи.

3. Во извршувањето на своите задачи и работи Службите на Сојузната скупштина соработуваат со органите, стручните, научните и други организации, заради приготвување на елаборати, стручни мислења и други материјали потребни за работата на Сојузната скупштина, нејзините тела и сојузните пратеници.

4. Во вршењето на своите задачи и работи службите на Сојузната скупштина се должни меѓусебно да соработуваат и, за таа цел, разменуваат документациони материјали, податоци и известувања со кои располагаат.

5. Генералниот секретар на Сојузната скупштина како општ раководител на Службите на Сојузната скупштина ја организира и усогласува работата на тие служби.

За својата работа и за работата на Службите генералниот секретар ѝ одговара на Сојузната скупштина, а за извршувањето на задачите и работите што ги врши за потребите на претседателството на Скупштината му одговара и на претседателството.

6. Генералниот секретар и раководителите на службите на Сојузната скупштина се одговорни за наредна и успешна работа на службите со кои раководат.

Во организирањето на извршувањето на задачите и во унапредувањето на работата на службите на Сојузната скупштина учествуваат, во рамките на своите права и должности, органите на работната заедница.

7. Внатрешната организација на Службите на Сојузната скупштина се утврдува со посебен акт во согласност со начелата утврдени со оваа одлука.

II. Организација и работа

8. Задачите и работите од точката 2 на оваа одлука ги вршат:

- 1) службите на соборите на Сојузната скупштина;
- 2) службите на комисиите на Сојузната скупштина;
- 3) Службата за пратеникот;
- 4) Секретаријатот за информативна служба;
- 5) Службата за документација;
- 6) Кабинетот на претседателот на Сојузната скупштина;
- 7) Протоколот на Сојузната скупштина;
- 8) Службата на обезбедувањето;
- 9) Службата за општи работи.

Стручните и другите работи за потребите на Сојузниот правен совет и Сојузниот економски совет, како и за потребите на Националната група на интерпарламентарната унија ги вршат службите односно работниците што ќе ги определи генералниот секретар на Сојузната скупштина.

9. За секој собор на Сојузната скупштина постои служба на соборот.

Службата на соборот ги врши стручните и други работи за потребите на соборот и неговите тела, како и за потребите на претседателот и членовите на соборот во вршењето на нивните функции, што се однесуваат на: приготвување и организирање седници на соборот, обезбедување и давање стручни мислења во врска со работата на соборот, приготвување програми на работата на соборот и неговите тела и извршување на тие програми, обезбедување на документациони и други материјали и податоци, како и на извршување на заклучоците на соборот и неговите тела и приготвување предлози на акти кога соборот тоа ќе го определи.

Службата на соборот врши и други работи што ќе ѝ ги довери соборот односно претседателот на соборот.

10. Со службата на соборот раководи секретарот на соборот.

За својата работа и за работата на службата секретарот на соборот му одговара на соборот и на претседателот на соборот.

Во поглед на начинот на организирањето и усогласувањето на стручната работа и извршувањето на задачите, секретарот на соборот работи и по упатствата на генералниот секретар на Сојузната скупштина.

11. Во рамките на Службата на Сојузниот собор постојат служби на постојаните одбори на тој собор.

Службите на постојаните одбори на Сојузниот собор вршат стручни и други работи за потребите на одборите, како и за потребите на претседателот и членовите на одборите во вршењето на нивните функции, што се однесуваат на: приготвување и организирање на седниците на одборите, обезбедување и давање стручни мислења во врска со работата на одборите, приготвување програма на работата на одборите и извршување на таа програма, обезбедување документациони и други материјали и податоци, како и на извршувањето на заклучоците на одборите и приготвување предлози на акти кога одборот тоа ќе го определи.

Службите на постојаните одбори вршат и други работи што ќе им ги доверат одборите односно претседателите на одборите.

12. Со службата на одборот раководи секретарот на одборот.

За својата работа и за работата на службата секретарот на одборот му одговара на одборот и на претседателот на одборот.

Во поглед на начинот на организирањето на стручната работа и извршувањето на задачите, секретарот на одборот работи и по упатства од секретарот на Сојузниот собор и е должен да го запознава секретарот за работата на службата со која раководи.

13. Секретарот на Сојузниот собор ја усогласува работата на службите на постојаните одбори на Соборот, се грижи за нивната меѓусебна соработка и унапредувањето на стручната работа.

14. Работите за потребите на одборите и другите тела на Соборот на народите и соборот на работните заедници ги организира секретарот на односниот собор во рамките на службата на соборот.

15. За секоја постојана комисија на Сојузната скупштина постои служба на комисијата.

Службата на постојаната комисија врши стручни и други работи за потребите на комисијата, како и за потребите на претседателот и членовите на комисијата во вршењето на нивните функции, што се однесуваат на: приготвување и организирање на седниците на комисијата, обезбедување и давање стручни мислења во врска со работата на комисијата, приготвување програма за работата на комисијата и извршување на таа програма, обезбедување на документациони и други материјали и податоци, како и на извршување на заклучоците на комисијата и приготвување предлози на акти кога комисијата тоа ќе го определи.

Службата на постојаната комисија врши и други работи што ќе ѝ ги довери комисијата односно претседателот на комисијата.

16. Со службата на комисијата раководи секретарот на комисијата.

За својата работа и за работата на службата секретарот на комисијата ѝ одговара на комисијата и на претседателот на комисијата.

Во поглед на начинот на организирањето на стручната работа и на извршувањето на задачите, секретарот на комисијата работи и по упатства од генералниот секретар на Сојузната скупштина и е должен да го запознава генералниот секретар за работата на службата со која раководи.

17. Службата за пратеникот, на барање на сојузните пратеници, им обезбедува на пратениците стручна соработка при изработката на предлози што тие им ги поднесуваат на телата на Сојузната скупштина и во вршењето на други работи што се во врска со вршењето на нивната пратеничка функција, им обезбедува на пратениците документација потребна во нивната работа; се грижи за обезбедување на техничките услови за работата на пратениците и за нив врши секретарски работи.

Со работата на Службата за пратеникот раководи шефот на Службата.

18. Секретаријатот за информативна служба врши работи што се однесуваат на: информирање на јавноста за работата на Сојузната скупштина, нејзините тела и пратениците; остварување на правата и должностите на претставниците на домашниот и странскиот печат и другите видови информации во врска со известувањето на јавноста за работата на Сојузната скупштина и нејзините тела; следење и анализирање на прашања од значење за информирањето на јавноста за работата на Сојузната скупштина; приготвување и организирање издавање на публикации и други материјали за прашањата од работата на Сојузната скупштина, а врши и други работи што се однесуваат на информирањето на јавноста за работата на Сојузната скупштина и нејзините тела.

Со работата на Секретаријатот за информативна служба раководи секретарот.

За својата работа и за работата на Секретаријатот секретарот ѝ одговара на Сојузната скупштина, а во поглед на начинот на организирањето на стручната работа и извршувањето на задачите работи и по упатства на генералниот секретар на Сојузната скупштина.

19. Службата за документација врши работи што се однесуваат на: собирање, размена, средување и обработка на документациониот материјал; уредување и издавање на стенографски белешки, билтени и други документациони материјали, како и работи во врска со чувањето на документите и документационите материјали.

Во составот на Службата за документација се наоѓа и Библиотеката на Сојузната скупштина.

Со работата на Службата за документација раководи секретарот на Службата.

20. Кабинетот на претседателот на Сојузната скупштина врши работи за потребите на претседателот.

Во Кабинетот на претседателот на скупштината се обезбедува вршење на стручни и други работи и за потребите на потпретседателите на Скупштината во вршењето на нивните функции.

Со работата на Кабинетот раководи шефот на Кабинетот.

21. Протоколот на Сојузната скупштина врши работи во врска со доаѓање и престој на странски претставници и делегации и одење на претставници и делегации на Сојузната скупштина во странство.

Протоколот врши и други работи во врска со протоколарните обврски на Сојузната скупштина, претседателот на Скупштината и сојузните пратеници.

Со работата на Протоколот раководи шефот на Протоколот.

22. Службата на обезбедувањето врши работи со кои се обезбедува одржувањето на редот и безбедноста во зградата на Сојузната скупштина.

Со работата на Службата на обезбедувањето раководи началникот на Службата.

23. Службата за општи работи врши: финансиско-материјални работи, преведувачки работи, стенографски работи, дактилографски работи, работи на општата администрација, работи во врска со работните односи на работниците, како и други општи работи за потребите на Сојузната скупштина и нејзините служби.

Со работата на Службата за општи работи раководи шефот на Службата.

24. Раководителите на службите на Сојузната скупштина ги назначува и разрешува од должноста претседателот на Скупштината на предлог од генералниот секретар на Сојузната скупштина, ако со оваа одлука, со Деловникот на Сојузната скупштина односно деловниците на соборите не е определено поинаку.

Раководителите на службите на Сојузната скупштина за својата работа и за работата на службата со која раководат му одговараат на генералниот секретар на Сојузната скупштина, ако со оваа одлука или друг акт не е определено поинаку.

25. Во Сојузната скупштина можат да се назначуваат советници на Скупштината, кои ги назначува и разрешува од должноста претседателството на Скупштината.

Советниците на Скупштината ги вршат работите што ќе им ги определи претседателството на Скупштината и за својата работа му одговараат на претседателството на Скупштината.

Со актот за назначување на советниците се определуваат начинот на утврдувањето и мерилата за определување на височината на нивниот личен доход.

III. Генерален секретар

26. Генералниот секретар на Сојузната скупштина раководи со Службите на Сојузната скупштина, во согласност со Деловникот на Сојузната скупштина и со одредбите на оваа одлука.

Генералниот секретар ја организира и усогласува работата на Службите, се грижи за унапредувањето на организацијата на работата и уреду-

вањето на внатрешните односи и врши други работи што ќе му ги довери претседателот односно претседателството на Сојузната скупштина.

Генералниот секретар во случај на отсутност или спреченост го заменува еден од секретарите на соборите кого што ќе го определи претседателот на Скупштината.

27. Генералниот секретар на Сојузната скупштина има еден или повеќе помошници.

Помошникот генерален секретар му помага на генералниот секретар во вршењето на неговата функција во работите што ќе му ги определи генералниот секретар и на него му е одговорен за својата работа.

Помошниците на генералниот секретар ги назначува и разрешува од должноста претседателот на Скупштината.

28. Заради разгледување прашања во врска со организирањето и усогласувањето на работата на службите и унапредувањето на нивната работа и давање мислења на генералниот секретар на Сојузната скупштина за тие прашања, генералниот секретар свикнува колегиум.

Колегиумот го сочинуваат секретарите на соборите, секретарот за Информативна служба, секретарот на Службата за документација, шефот на Кабинетот на претседателот на Сојузната скупштина, шефот на Службата за општи работи, помошниците на генералниот секретар, како и другите работници што ќе ги определи генералниот секретар на Сојузната скупштина.

29. Стручните и други работи доверени на генералниот секретар на Сојузната скупштина ги врши Бирото на генералниот секретар.

IV. Начела на внатрешната организација

30. Внатрешната организација на службите на Сојузната скупштина се утврдува во согласност со карактерот и природата на работите што ги вршат службите.

31. За вршење сродни и меѓусебно поврзани стручни и други работи, во Службите на Скупштината можат да се формираат организациони единици (одделенија, отсеци, реферати, работни групи и др.).

За вршење на определени работи и повремени задачи за кои е потребна соработка на повеќе стручни служби односно ангажирање на работници што работат во разни служби на Сојузната скупштина можат да се формираат повремени стручни и други работни групи.

Вршење на определени работи може да се довери на одделни работници надвор од составот на организационите единици.

32. Генералниот секретар на Сојузната скупштина може, на предлог од раководителот на службата, да одлучи при службите на Сојузната скупштина да се формира советодавно тело.

За членови на советодавното тело можат да се именуваат научни, стручни и јавни работници од областа за која се формира советодавното тело.

Членовите на советодавното тело ги именува генералниот секретар на Сојузната скупштина на предлог од раководителот на односната служба.

33. Генералниот секретар на Сојузната скупштина може, во рамките на своите права и должности, да издава упатства за работата на одделни служби и за начинот на извршувањето на работите што ѝ се доверени на службата.

V. Самоуправување и работни односи во Службите на Сојузната скупштина

34. Работниците на Службите на Сојузната скупштина ги остваруваат правата на самоуправањето во согласност со општите прописи и со одредбите на оваа одлука.

35. Работниците на Службите на Сојузната скупштина сочинуваат една работна заедница.

Со правилникот за внатрешната организација може, во согласност со законот, да се предвиди формирање на работни единици.

36. Актот за внатрешната организација и за систематизацијата на работните места на Службите на Сојузната скупштина го донесуваат Советот на работната заедница и генералниот секретар на Сојузната скупштина, во согласност со претседателството на Сојузната скупштина.

Другите општи акти со кои се утврдуваат внатрешните односи во Службите на Сојузната скупштина ги донесува Советот на работната заедница, во согласност со генералниот секретар на Сојузната скупштина.

Ако при донесувањето на општиот акт од ставот 2 на оваа точка не се постигне согласност помеѓу генералниот секретар на Сојузната скупштина и Советот на работната заедница, конечна одлука за тоа донесува претседателството на Сојузната скупштина.

Ако при донесувањето на поединечни акти што ги донесуваат генералниот секретар на Сојузната скупштина и Советот на работната заедница не се постигне согласност помеѓу Советот на работната заедница и генералниот секретар, ќе се изврши решението што го донесува генералниот секретар. Во ваквиот случај Советот на работната заедница може да бара за тоа да се извести претседателството на Сојузната скупштина.

37. Генералниот секретар на Сојузната скупштина во однос на работата на службите на Сојузната скупштина има права и должности на функционер кој раководи со сојузен орган на управата и е највисок дисциплински старешина на работниците во Службите на Сојузната скупштина, ако со оваа одлука не е определено поинаку.

38. Прием на работниците на работа во Службите на Сојузната скупштина се врши врз основа на конкурс.

За потребата на прием на работници на управнети работни места во Службите на Сојузната скупштина одлучуваат генералниот секретар на Сојузната скупштина и Советот на работната заедница.

За работниците што ги назначува претседателот на Скупштината или претседателството на Скупштината, претседателството може да одлучи дека конкурс не е задолжителен.

39. При именување односно назначување на функционери и работници на раководни работни места во Службите на Сојузната скупштина, ќе се води сметка за националниот состав.

40. Средствата за работа на Службите на Сојузната скупштина се обезбедуваат во сојузниот буџет во рамките на средствата за работата на Сојузната скупштина.

41. Наредбодавец за користење на средствата за работа на Сојузната скупштина е генералниот секретар на Сојузната скупштина.

Генералниот секретар на Сојузната скупштина може своите овластувања на наредбодавец да ги пренесе врз помошникот како помошен наредбодавец.

VI. Преодни и завршни одредби

42. Работниците што до денот на влегувањето во сила на оваа одлука имале звање специјален советник во телата на Сојузната скупштина, стануваат советници на соодветното скупштинско тело.

43. Делокругот и организацијата на службата (секретаријатот) за законодавство, како и начинот на именувањето односно назначувањето на секретарот и другите раководни работници во таа служба, ќе се утврдат со посебна одлука.

44. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Привремениот правилник за организацијата на службите на Сојузната скупштина, 020 — бр. 471/1 од 15 март 1968 година.

Општите акти донесени врз основа на правилникот од ставот 1 на оваа точка ќе се усогла-

сат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

45. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 1007

30 октомври 1968 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател
ва Организационо-политичкиот собор,
Велимир Стојниќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видоје Смилевски, с. р.

521.

Врз основа на членот 2 став 2 од Законот за патните исправи на југословенските државјани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ВИЗА ЗА ПАТУВАЊЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВЈАНИ ВО ЗЕМЈИ СО КОИ ЈУГОСЛАВИЈА НЕ СКЛУЧИЛА СПОГОДБА ЗА УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ

1. Југословенските државјани можат со патна исправа без југословенска виза да патуваат во сите земји со кои Југославија има дипломатски или конзуларни односи, а со нив не склучила спогодба за укинување на визите.

2. За патување во земји со кои Југославија нема дипломатски или конзуларни односи, како и за патување во странство со поморска или бродарска книшка, и натаму ќе се издава југословенска виза.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 139

31 октомври 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

522.

Врз основа на членот 20 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67 и 40/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПРОДАВНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЦИГАРИ

1. Со денот на влегувањето во сила на Законот за измени и дополненија на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/68), за долу наведените квалитетни групи цигари цените во продажба на мало можат да се формираат до следното најголемо ниво:

Динари за 20 парчиња

— за I квалитетна група	2,50
— за II квалитетна група	2,00
— за IIIа квалитетна група	1,60
— за IIIб квалитетна група	1,30
— за IV квалитетна група	1,20

2. Производителските работни организации ќе им одобруваат на купувачите — трговските дуќани и други организации рабат најмалку во височина на износот што им го одобрувале до денот на влегува-

њето во сила на законот наведен во точката 1 од оваа одлука.

3. Во цените од точката 1 на оваа одлука е вклучен сојузниот данок на промет на стоки на мало, по важечките прописи.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одредбата на точката 1 под 1 од Наредбата за формирање на продажните цени за тутунски преработки и кибрит („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65 и 5/67).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 141

31 октомври 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

523.

Врз основа на чл. 5 и 18 ставот 2 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО ВО 1967 И 1968 ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ НАМЕНЕТИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА СТРАНИ

1. Во Одлуката за начинот на користење кредити во странство во 1967 и 1968 година за изградба на објекти наменети за зголемување на прометот на страни („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/67) по точката 5 се додава нова точка 5а, која гласи:

„5а. Одредбите на точ. 2 до 4 од оваа одлука се применуваат и на кредитите што во 1969 и 1970 година се користат за намените од точката 1 на оваа одлука, со тоа што вкупниот износ на кредитите од 1967 до 1970 година користени под условите од оваа одлука да не може да го премине износот од 380 милиони динари.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 140

31 октомври 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

524.

31 октомври 1968 година

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), во врска со членот 20 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ХРАНА

1. Во Одлуката за обврска за прибавување дозволи за увоз на определени производи за храна („Службен лист на СФРЈ“ бр. 30/67 и 10/68) во точката 1, во таблицата, под ред. бр. 233 и 234, во колоната 5 зборовите: „1 септември до 1 мај“ се заменуваат со зборовите: „1 септември до 1 јули“ а по ред. бр. 246, во колоната 5 зборовите: „1 септември до 28 февруари“ — со зборовите: „1 септември до 1 јули“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 138

31 октомври 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

525.

Врз основа на членот 54 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА НА СПОГОДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ ОД ГРАНКАТА 124 — ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА

1. Во Одлуката за обврската на спогодување на стопанските организации при увозот на производи од гранката 124 — Текстилна индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/68) во точката 2 зборовите: „во рок од 45 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука,“ се заменуваат со зборовите: „до 30 ноември 1968 година.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 137

31 октомври 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

526.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување премија за волна во 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/68), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРЕМИЈА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ВОЛНА ВО 1968 ГОДИНА

1. Работните организации што се занимаваат со производство на волна или вршат откуп на волна ја остваруваат премијата од точката 2 на Одлуката за определување премија за волна за 1968 година (во натамошниот текст: корисници на премијата) врз основа на барањето за премија поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

2. Корисниците на премијата ја остваруваат премијата за количините на мерино волна или на полумерино волна од сопствено производство или за откупените количини на мерино волна или на полумерино волна што е произведена во кооперација што непосредно или преку трговски работни организации ги продале и испорачале на работни организации што се занимаваат со продажба на волна, како и за количините што самите ги преработиле.

Премијата се пресметува врз база на испрана мерино волна или полумерино волна.

3. Кон барањето за премија корисникот на премијата приложува:

1) фактура или копија на фактура за продажбата на мерино волна или на полумерино волна на работна организација што се занимава со преработка на волна. Ако волната е продадена преку трговски работни организации, во фактурата на таа организација мора да биде назначена и производителската или откупната работна организација од која е преземена волната. Во овој случај трговската работна организација копијата на односната фактура ќе му ја достави на корисникот на премијата заради остварување на премијата;

2) доказ за испораката на мерино волна или на полумерино волна (товарен лист, отпратница, потврда на купувачот за приемот на волната и сл.);

3) потврда потпишана од органот определен со општ акт на корисникот на премијата дека испорачаната мерино волна и полумерино волна потпишува од сопствено производство или дека е откупена врз основа на договор за кооперација;

4) ако корисникот на премијата мерино волната или полумерино волната од сопствено производство или откупената волна произведена во кооперација самиот ја преработил а пресметување не врши по пат на фактура, тој кон барањето за премија, наместо фактура, приложува потврда потпишана од органот определен во својот општ акт дека мерино волната или полумерино волната од сопствено производство или откупената волна произведена во кооперација, ја употребил за преработка. Во оваа потврда треба да се внесат податоци за количините на мерино волна или полумерино испрана волна, по класите, и за времето кога оваа волна е преработена;

5) сертификат (атест) издаден од овластената организација за утврдување на квалитетот и рандманот на волната, согласно со одредбите на JUS F. B1.011;

6) пресметка на премијата, во која се внесуваат следните податоци: назив на купувачот — преработувачот на волната, класа на волната, број на сертификатот, количина на неиспаната волна продадена и испорачана односно преработена по фактурата и бројот на таа фактура, односно количина на неиспаната волна преработена во својот погон, процент на рандманот, нето-тежината на испаната волна пресметана според сертификатот, износ на премијата за еден килограм волна и вкупната премија за вкупната количина на волна.

4. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед на пресметувањето и приложената документација е исправно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата, а на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1/67 — Премија за мерино и полумерино волна.

5. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи на изворните исправи (товарен лист, отпратница и сл.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и на нив мора да биде втиснат печат на корисникот на премијата, а изворните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја изворна исправа од ставот 1 на оваа точка што се поднесува на увид да назначи дека премијата е исплатена.

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15-15504/5

31 октомври 1968 година

Белград

Сојузен секретар

за стопанство,

др Боривоје Јелиќ, с. р.

527.

Врз основа на членот 14 став 3 и членот 15 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 47/66), гувернерот на Народната банка на Југославија до-несува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за височината на задолжителната резерва на деловните банки кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/66, 48/67, 5/68, 11/68, 17/68, 25/68 и 30/68) во точката 1 став 1 процентот: „25%“ се заменува со процентот: „30%“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, деловните банки во периодот од 20 ноември до 20 декември 1968 година задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија ќе ја држат во височина од 27% од основницата утврдена во тој став.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 20 ноември 1968 година.

О. бр. 100

25 октомври 1968 година

Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,
др Никола Миљаниќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

пешадиските мајори: Кеџман Тоде Душан, Ковачевиќ Милутина Љубо, Мариќ Радомира Милован, Мићуновиќ Радована Светозар;

санитетскиот мајор Милојковиќ Миодрага Слободан;

пешадиските мајори: Перишиќ Марка Лука, Пупац Алексе Никола, Радиќ Вождара Богдан, Содец Франца Мартин, Станиќ Милана Славко, Живковиќ Аксентија Владимир;

пешадискиот капетан I класа: Бабиќ Миливоја Рајко;

капетанот I класа на финансиска служба: Ивчиќ Милована Милутин;

пешадиските капетани I класа: Јоксиќ Милана Милорад, Кнежевиќ Милана Миле, Лукиќ Благоја Милан, Новковски Арсе Здравко, Павловиќ Чедомира Никола;

техничкиот капетан I класа: Пољанец Августина Адолф;

пешадискиот капетан I класа: Рунтиќ Јазара Милан;

капетанот I кл. на сообраќајна служба: Сабљиќ Николе Ђураѓ;

пешадиските капетани I класа: Соколов Николе Томо, Тривковиќ Павла Витомир, Врховац Ђуре Бранко, Зориќ Боже Богдан;

санитетскиот капетан: Милошевиќ Радомира Славко;

за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

пешадискиот полковник: Рапо Милоша Марко;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

пешадискиот полковник: Кнежевиќ Јове Ђуро; пешадискиот потполковник: Црномарковиќ Вида Јово;

потполковник за врска: Керкез Јована Цвијо;

пешадиските потполковници: Кљајиќ Јове Никола, Ковачевиќ Михајла Владо, Мајкиќ Душана Млађо, Милиновиќ Мије Пане;

пешадиските мајори: Ђурчиќ Саве Јован, Хуљиќ Анте Ивица, Кобал Франца Доминик, Милисав Луке Милош, Миловиќ Марка Митар, Шулен Марије Албин;

санитетскиот мајор: Вујиќ Михајла Божо;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

пешадиските мајори: Анушиќ Петра Милан, Даџиќ Недељка Марко, Колар Ђорѓа Стево, Маринковиќ Станка Матија, Продановиќ Станка Душан;

пешадиските капетани I класа: Болиќ Јанка Раде, Миљуш Ђуре Душан, Штрбац Лазе Шпиро, Тинтор Кузмана Душан, Вуковиќ Нике Душан;

пешадиските капетани: Ђокиќ Миливоја Милан, Марковиќ Јанка Љубомир;

инженерскиот капетан: Младеновиќ Драгутина Чедомир;

артилерискиот капетан: Вокиќ Николе Драган; артилерискиот поручник: Ђутковиќ Драгана Богдан;

поручник за врска: Десница Петра Бранислав; пешадиските поручници: Ђорђевиќ Крсте Властимир, Ѓуриќ Саве Душан, Кривошија Милоша Славко, Настиќ Благоја Владимир, Пушара Трифка Бошко, Савељиќ Вукашина Рајко, Синадиновиќ Нићифора Томислав;

артилерискиот поручник: Скендерија Војина Новак;

пешадискиот поручник: Станковиќ Петра Слободан;

пешадиските потпоручници: Црчевиќ Луке Саво, Кордиќ Николе Јово, Маринковиќ Јована Зоран;

инженерскиот потпоручник: Митровиќ Дмитра Радоје;

пешадискиот потпоручник: Обрадовиќ Николе Милорад;

воените службеници VI класа на музичка служба: Клеменчиќ Алојза Албин, Стар Ивана Јанез; застапникот на административна служба: Батанчев Алексе Душан;

пешадискиот постар водник I класа: Понорач
Михаила Рајко;

за примерна работа на развивањето полет за
остварување на поставените задачи, како и за по-
кажување на старешинските и војничките особини
што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

воениот службеник VII класа на музичка слу-
жба: Мустаџашиќ Ахмета Владимир;

воениот службеник VIII класа на музичка слу-
жба: Милчиновиќ Николе Јанко;

пешадискиот постар водник: Булатовиќ Нове
Радомир;

постарите водници на сообраќајна служба: Де-
лаћ Јосип Рафаел, Гргуровиќ Милутина Влатко;
пешадискиот постар водник: Јовановиќ Раде
Живко;

техничкиот постар водник: Маринковиќ Драгу-
тина Спасоје;

постариот водник на сообраќајна служба: Вра-
чар Дане Милан;

инженерскиот водник I класа: Гвоздиќ Милана
Игњатије;

водникот I класа на сообраќајна служба: Јано-
шевиќ Костадина Славољуб;

водникот I класа за врска: Радаковиќ Ђуре
Душан.

Бр. 176

22 декември 1967 година

Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот
на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и членот 4 од Законот за одликувањата од-
лучува да се одликуваат за заслуги во развивањето
и зацврстувањето на мирољубивата соработка и
пријателските односи помеѓу Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија и Социјалистичка
Република Романија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Paul Niculescu-Mizil, член на ИК и на Постоја-
ното претседателство на ЦК на РКП;

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Gheorghe Calin, член на ЦК на РКП;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Corolian Atanasiu, шеф на државниот Протокол;
Constantin Mitea, заменик уредник на весникот
„Сцантеа“;

Andrei Vela, генерален директор на „Агерпрес“;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Ion Mielcioiu, в. д. началник на II управа на
МВР;

Ion Cirje, главен уредник на списанието „Lu-
mea“;

Ion Rosianu, советник на Амбасадата на СРР;
Viorel Vlad, економски советник на Амбасадата
на СРР;

Gheorghe Rosu, шеф на одделение во ЦК на
РКП;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Nicolae Nastase, секретар на Кабинетот на ге-
нералниот секретар на ЦК на РКП;

Sorin Strujan, шеф на отсек на „Агерпрес“;
Ionel Stanculescu, прв секретар на Амбасадата на
СРР;

Gheorghghe Popa, заменик главен уредник на
РТВ;

Toma Balasoiu, втор секретар на Амбасадата
на СРР;

Vasile Salagean, втор секретар на СРР;

за заслуги во извршувањето на доверените за-
дачи што придонесуваат за пријателските односи
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Социјалистичка Република Романија;

СО МЕДАЛЈА ЗА ЗАСЛУГИ

Constantin Mateescu, стенограф;

Petre Maxim, стенограф;

Ion Dimitriu, фоторепортер;

Sergiu Stejar, снимател;

Ovidiu Druga, снимател;

Mircea Dimitriu, снимател.

Бр. 90

27 мај 1968 година

Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
518. Закон за завршната сметка на сојузниот буџет за 1967 година — — — — —	929
519. Закон за измени и дополненија на Зако- нот за сојузниот буџет за 1968 година —	932
520. Одлука за организацијата на Службите на Сојузната скупштина — — — — —	934
521. Одлука за укинување на југословенската виза за патување на југословенски др- жавјани во земји со кои Југославија не склучила спогодба за укинување на визите	937
522. Одлука за формирање на продавните це- ни за цигари — — — — —	937
523. Одлука за дополнење на Одлуката за на- чинот на користење кредити во странство во 1967 и 1968 година за изградба на об- јекти наменети за зголемување на промет- от на странци — — — — —	937
524. Одлука за измена на Одлуката за обврска за прибавување дозволи за увоз на опре- делени производи за храна — — — — —	937
525. Одлука за измена на Одлуката за обврс- ката на спогодување на стопанските ор- ганизации при увозот на производи од гранката 124 — Текстилна индустрија —	938
526. Наредба за начинот и постапката за ос- тварување премија според Одлуката за определување премија за волна во 1968 година — — — — —	938
527. Одлука за измена на Одлуката за висо- чината на задолжителната резерва на де- ловните банки кај Народната банка на Југославија — — — — —	939